

**ВИНАРСКА ВИЗБА
ТИКВЕШ АД - СКОПЈЕ**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА**

Скопје, април 2013

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Посебни Финансиски извештаи	
Биланс на успех	3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за паричните текови	6
Извештај за промените во главнината	7-8
Белешки кон финансиските извештаи	9 - 41
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Годишна сметка (Биланс на состојба, Биланс на успех и Извештај за сеопфатна добивка)	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје**

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ВВ ТИКВЕШ АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2012 година, како и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје**

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ВВ ТИКВЕШ АД – Скопје заклучно со 31 декември 2012 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ВВ ТИКВЕШ АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2012 година.

Скопје, 25 април 2013 година

Овластен ревизор

Гоце Христов

Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2012 (000) МКД	2011 (000) МКД
Приходи од продажба	8	1,176,965	1,048,991
Дадени попусти и дисконти	8	(79,127)	(103,348)
Нето приходи од продажба		1,097,838	945,643
Трошоци на продадени производи	9	(757,724)	(567,008)
БРУТО ДОБИВКА		340,114	378,635
Останати оперативни приходи	10	50,757	35,691
Дистрибутивни (продажни) расходи	11	(98,172)	(110,197)
Административни расходи	12	(63,823)	(59,848)
Останати оперативни расходи	13	(149,434)	(155,114)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		79,442	89,167
Приходи (расходи) од финансирање	14	(77,002)	(85,766)
Капитални добивки (загуби)		-	46
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		2,440	3,447
Расход за данок од добивка	16	(2,273)	(3,432)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		167	15
Основна заработувачка по акција (во МКД)	32	0.81	(4.73)
Разводнета заработувачка по акција (во МКД)	32	0.81	0.07

Анализа на Билансот на успех и трошоците според природата и видот на трошоците за 2012 и 2011 година, е како што следува:

Приходи од продажба	1,097,838	945,643
Останати оперативни приходи	50,757	35,691
Промени во залихи на готови производи	(150,992)	(54,443)
Суровини и материјали	(432,632)	(335,698)
Амортизација	(95,252)	(97,356)
Трошоци за вработени	(109,710)	(100,787)
Останати оперативни расходи	(280,567)	(303,883)
Оперативна добивка	79,442	89,167

Управниот Одбор на ВВ Тиквеш АД Скопје ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери за усвојување.

Генерален Директор
Игор Илиевски




Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември

	<u>Белешка</u>	<u>2012</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2011</u> <u>(000) МКД</u>
Нето добивка за периодот		167	15
Останата сеопфатна добивка:			
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	19	(637)	(1,379)
Ревалоризационен вишок од проценка на основни средства	17	-	4,719
Вкупно останата сеопфатна добивка		(637)	3,340
ВКУПНА СЕОФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ		(470)	3,355

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	<u>Белешка</u>	<u>2012</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2011</u> <u>(000) МКД</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	17	1,387,867	1,427,794
Нематеријални средства	18	10,125	10,425
Вложувања во подружници	19	36,777	36,777
Вложувања расположливи за продажба	19	7,514	8,151
Вкупно нетековни средства		1,442,282	1,483,146
Тековни средства			
Залихи	20	917,131	1,061,803
Побарувања од продажба	21	460,621	300,600
Побарувања за дадени аванси	22	6,977	20,263
Дадени позајмици	23	16,959	11,832
Останати краткорочни средства и АВР	24	27,866	9,912
Парични средства	25	2,798	15,092
Вкупно тековни средства		1,432,352	1,419,502
ВКУПНО СРЕДСТВА		2,874,634	2,902,648
ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА			
Главнина			
Акционерски капитал	26	842,962	842,962
Премии на емитирани акции		169,135	169,135
Резерви		94,082	94,082
Ревалоризациони резерви и друго		7,284	7,921
Акумулирана добивка		337,997	338,753
Вкупно главнина		1,451,460	1,452,853
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити и наеми	28	734,274	899,814
Резервирања за трошоци		-	-
Вкупно нетековни обврски		734,274	899,814
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	29	356,379	315,917
Краткорочни кредити	30	123,755	61,755
Тековна доспеаност на долгорочни обврски	30	186,492	138,105
Останати краткорочни обврски и ПВР	27	22,274	34,204
Вкупно тековни обврски		688,900	549,981
Вкупно обврски		1,423,174	1,449,795
ВКУПНО ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА		2,874,634	2,902,648

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31 декември

	<u>Белеш.</u>	<u>2012</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2011</u> <u>(000) МКД</u>
Парични текови од оперативни активности			
Добивка пред оданочување		2,440	3,447
Усогласување за:			
Амортизација	17 и 18	95,252	97,356
Расходи (приходи) од камати и дивиденди, нето	14	76,870	84,880
Приходи од отпис на обврски		(569)	(2,756)
Исправка на вредност на побарувања	13	34	3,126
Исправка на вредност на вложувањата		-	716
Други расходи и усогласувања		-	377
Капитална загуба од основни средства	13	66	576
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		174,093	187,722
Побарувања од продажба		(160,055)	90,573
Побарувања за дадени аванси		13,286	(17,017)
Останати тековни средства и АВР		(18,014)	1,199
Залихи		144,672	65,893
Обврски од добавувачи		41,031	(143,292)
Останати тековни обврски и ПВР		(12,044)	4,271
Нето пари употребени во работењето		182,969	189,349
Платена камата		(83,443)	(94,348)
Платен данок од добивка		(2,336)	(5,979)
Нето парични текови од оперативни активности		97,190	89,022
Парични текови од вложувачки активности			
Приливи (одливи) од купопродажба на вложувања		-	-
Наплатени (дадени) позајмици	23	(5,127)	491
Примени камати	14	5,423	5,438
Примени дивиденди	14	464	470
Купување на недвижности, постројки и опрема	17	(55,140)	(14,085)
Купување на лиценци	18	(10)	(408)
Продажби на недвижности, постројки и опрема	17	59	202
Нето парични текови од вложувачки активности		(54,331)	(7,892)
Парични текови од финансиски активности			
Исплатени дивиденди		-	-
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	28	(117,153)	(52,342)
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нетс	30	62,000	(18,202)
Нето парични текови од финансиски активности		(55,153)	(70,544)
Нето зголемување (намалување) на парични средства		(12,294)	10,586
Парични средства на почетокот на годината	25	15,092	4,506
Парични средства на крајот од годината	25	2,798	15,092

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Обични акции		Приоритетни акции		Резерви	Премии на емитир. Акции	Ревалоризационе вишок и објективна вредност	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно главнина
	Број на Акции	Износ	Број на Акции	Износ					
Во (000) МКД									
Состојба на 1 јануари 2011	255,891	797,583	14,559	45,379	91,331	169,135	4,581	342,405	1,450,414
Сеопфатна добивка:									
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	-	15	15
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до нивна објективна вредност	-	-	-	-	-	-	(1,379)	-	(1,379)
Ревалоризационен вишок од проценка на дадени основни средства како влог	-	-	-	-	-	-	4,719	-	4,719
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	3,340	15	3,355
Трансакции со сопствениците:									
Издадени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за резерви	-	-	-	-	2,751	-	-	(2,751)	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	(916)	(916)
Друго	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011	255,891	797,583	14,559	45,379	94,082	169,135	7,921	338,753	1,452,853

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Обични акции		Приоритетни акции		Резерви	Премии на емитир. акции	Ревалоризационе вишок и објективна вредност	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно главнина
	Број на Акции	Износ	Број на Акции	Износ					
Во (000) МКД									
Состојба на 1 јануари 2012	255,891	797,583	14,559	45,379	94,082	169,135	7,921	338,753	1,452,853
Сеопфатна добивка:									
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	-	167	167
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до нивна објективна вредност	-	-	-	-	-	-	(637)	-	(637)
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	(637)	167	(470)
Трансакции со сопствениците:									
Купени приоритетни акции од страна на М-6 ДОО	14,559	45,379	(14,559)	(45,379)	-	-	-	-	-
Издвојување за резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	(923)	(923)
Друго	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012	270,450	842,962	-	-	94,082	169,135	7,284	337,997	1,451,460

1. Основни податоци и дејност

Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД - Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е настанато со поделба на АД Агрокомбинат ТИКВЕШ ц.о. - Кавадарци на повеќе друштва.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул.810 бб.

Основна дејност на Друштвото е производство на вина. Работата на Друштвото е организирана преку следните организациони делови:

- Управа на Друштвото;
- Сектор за производство;
- Сектор за комерцијално и маркетиншко работење;
- Финансов сектор и
- Одделение за општи и правни работи

Вкупниот број на вработени во Друштвото со 31 декември 2012 година изнесува 255 вработени (2011: 269 вработени).

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 41, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2012 и 2011 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2012 и 2011 година ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот само на матичното друштво ВВ Тиквеш АД Скопје.

Друштвото има доминантно учество во капиталот на уште две друштва и тоа едно во странство, Tikves Wine LTD и едно домашно, Винојуг ДОО од Гевгелија. Вложувањата во овие друштва се прикажани како вложувања во подружници (Белешка 19). Подружницата Винојуг ДОО е основана во текот на 2011 година, а подружницата Tikves Wine LTD е основана кон крајот на 2008 година. Заклучно со 31 декември 2012 година, овие друштва не располагаат со значајни средства, обврски, приходи и расходи.

Друштвото подготвува и издава консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 и 2011 година во кои извештаи се вклучени и подружниците.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија (Белешка 3.12) и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност (Белешка 3.11).

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од продажба

Продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

Обезбедување на услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.2. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.3. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.4. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2012 и 2011, се следните:

	2012	2011
1 ЕУР =	61.5000 МКД	61.5050 МКД
1 ЦХФ =	50.9106 МКД	50.5964 МКД
1 УСД =	46.6510 МКД	47.5346 МКД

3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Согласно измените на даночните прописи, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува одредени трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи со поврзани лица и во случај кога се врши распределба на добивката за дивиденди на физички лица и нерезиденти. Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2011: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 16.

3.6. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.6. Заработувачка по акција (Продолжение)

Разводнетата заработувачка по акција е пресметана со корекција на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината за ефектите на сите потенцијално разводнети обични акции, кои се состојат од конвертабилни хартии од вредност (конвертабилни приоритетни акции или обврзници) и опции на акции овозможени за вработените.

3.7. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.8. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.9. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.10. Вложувања во подружници

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва. Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност, намалени за евентуалните обезвреднувања на вредноста.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.11. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината односно во останатата сеопфатна добивка, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.12. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Согласно параграф 44(б) од објавениот МСС 8 Нето добивка или загуба за периодот, основни грешки и промени во сметководствените политики (Сл. Весник на РМ бр.94/2004) ревалоризираните вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.12. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книги како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2012 година во однос на 2011 година се следните:

	2012	2011	2012	2011
Недвижности	2.5-10 %	2.5-10 %	10-40 години	10-40 години
Постројки и опрема	10 %	10 %	10 години	10 години
Возила	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

3.13. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.15. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната амортизирана набавна вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.16. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 15% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 20% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 20% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 20% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

Согласно измените на законската регулатива, почнувајќи од 01.01.2013 година, Друштвото ќе биде должно да издвојува минимум 5% од добивката за тековната година за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Останатите законски одредби остануваат исти.

(3) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.12. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.17. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање.

3.18. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.19. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат. Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, чиј ефект е даден во табелата подолу.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото. Изложеноста на Друштвото на ваков вид на ризик е даден преку износите на овие вложувања во белешката 19.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број на друштва во земјата и странство. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

4.3. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2012 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2012 и 2011 година е следната:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Обврски по кредити и заеми	1,044,521	1,099,674
Пари и парични еквиваленти	<u>(2,798)</u>	<u>(15,092)</u>
Нето обврски (пари)	1,041,723	1,084,582
Вкупен капитал	1,451,460	1,452,853
% на задолженост	72%	75%

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2012 и 2011 година по валути е следната:

	<u>Средства</u>		<u>Обврски</u>	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ЕУР	276,371	154,060	986,582	1,083,707
УСД	355	362	-	-
Други	469	608	129	129
	<u>277,195</u>	<u>155,030</u>	<u>986,711</u>	<u>1,083,836</u>

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	<u>Зголемувања за 10%</u>		<u>Намалувања за 10%</u>	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ЕУР	(71,021)	(92,965)	71,021	92,965
УСД	36	36	(36)	(36)
Други	34	48	(34)	(48)
Нето Ефект	<u>(70,952)</u>	<u>(92,881)</u>	<u>70,952</u>	<u>92,881</u>

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 декември	
	2012	2011
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	512	598
- Побарувања од купувачи	460,621	300,600
- Останати побарувања и позајмици	32,692	16,349
- Вложувања во подружници	36,777	36,777
- Вложувања расположливи за продажба	7,514	8,151
	538,116	362,475
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства на сметки	2,286	14,494
- Дадени депозити во банки	-	-
	2,286	14,494
	540,402	376,968
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	349,999	315,783
- Останати тековни обврски	22,274	34,204
	372,273	349,987
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Кредити од банки и наеми	920,766	1,068,669
	920,766	1,068,669
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Заеми од други друштва	123,755	31,005
	123,755	31,005
	1,416,794	1,449,661

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки за 2% поени. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 2% поени		Намалувања за 2% поени	
	2012	2011	2012	2011
Земени кредити	(18,415)	(21,373)	18,415	21,373
Дадени депозити		-		-
Нето Ефект	(18,415)	(21,373)	18,415	21,373

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2012 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	2,798	-	-	-	2,798
Купувачи	392,905	67,716	-	-	460,621
Останати побарув. и позајмици.	31,310	-	1,382	-	32,692
Вложувања	-	-	7,514	36,777	44,291
	427,013	67,716	8,896	36,777	540,402
Добавувачи	265,282	52,661	32,056	-	349,999
Кредити и наеми	42,380	56,389	211,479	734,273	1,044,521
Останати обврски	21,979	295	-	-	22,274
	329,641	109,345	243,535	734,273	1,416,794

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.4. Ризик од ликвидност (Продолжение)

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2011 година според нивната доспеаност:

	<u>До 1 месец</u>	<u>1 - 3 мес.</u>	<u>3-12 мес.</u>	<u>Над 12 мес.</u>	<u>Вкупно</u>
Парични средства	15,092	-	-	-	15,092
Купувачи	220,201	80,016	383	-	300,600
Останати побарув. и позајмици.	14,907	-	1,442	-	16,349
Вложувања	-	-	8,151	36,777	44,928
	<u>250,200</u>	<u>80,016</u>	<u>9,976</u>	<u>36,777</u>	<u>376,969</u>
Добавувачи	315,783	-	-	-	315,783
Кредити	9,538	1,632	188,690	899,813	1,099,674
Останати обврски	33,786	418	-	-	34,204
	<u>359,107</u>	<u>2,050</u>	<u>188,690</u>	<u>899,813</u>	<u>1,449,661</u>

7. Известување по сегменти

Друштвото во текот на своето работење е организирано во следните деловни сегменти:

- Флаширано вино;
- Наливно вино;
- Алкохолни пијалоци и
- Останато

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2012 година како и останатите сегменти информации се следните:

		Флаширано Вино	Наливно вино	Алкохо- лни пијалоци	Оста- нато	Вкупно
Приходи од продажба	од	916,380	87,487	171,914	1,184	1,176,965
Дадени работи (-)		(64,390)	(1)	(14,736)	-	(79,127)
Нето приходи од прод.	од	851,990	87,486	157,178	1,184	1,097,838
Оперативна добивка/резултат на сегментот		61,653	6,331	11,374	86	79,442
Приходи(расходи) од финансирање						(77,002)
Добивки (загуби) од вложувања						-
						2,440
Бруто добивка						
Данок од добивка						(2,273)
Нето добивка						167
Други информации						
Вкупни средства по сегменти		2,230,893	229,078	411,563	3,100	2,874,634
Вкупни обврски по сегменти		1,104,471	113,412	203,757	1,535	1.423,174
Амортизација		73,921	7,591	13,637	103	95,252
Инвестиции во основни средства	во	42,792	4,394	7,894	59	55,140

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти (Продолжение)

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2011 година како и останатите сегменти информации се следните:

	Флаширано Вино	Наливно вино	Алкохо- лни пијалоци	Оста- нато	Вкупно
Приходи од продажба	888,352	29,841	130,291	507	1,048,991
Дадени работи (-)	(92,099)	(2)	(11,247)	-	(103,348)
Нето приходи од прод.	796,253	29,839	119,044	507	945,643
Оперативна добивка/резултат на сегментот	75,081	2,814	11,225	48	89,168
Приходи(расходи) од финансирање					(85,766)
Добивки (загуби) од вложувања					46
Бруто добивка					3,448
Данок од добивка					(3,432)
Нето добивка					15
Други информации					
Вкупни средства по сегменти	2,444,096	91,591	365,405	1,554	2,902,648
Вкупни обврски по сегменти	1,220,760	45,747	182,510	777	1,449,795
Амортизација	81,976	3,072	12,256	52	97,356
Инвестиции во основни средства	11,860	444	1,773	8	14,085

7. Известување по сегменти (Продолжение)

Република Македонија е матична земја за Друштвото, при што истото остварува дел од своите активности (продажби) и на надворешните пазари, и тоа како што следува:

Продажби во:	2012	2011
Република Македонија	522,423	515,544
Југоисточна Европа	436,157	353,284
Западна Европа и САД	139,258	76,815
Вкупно	1,097,838	945,643

Прикажувањето на продажбите е според потеклото на купувачите.

Вкупни средства во:	2012	2011
Република Македонија	2,598,261	2,756,739
Југоисточна Европа	232,606	93,564
Западна Европа и САД	43,767	52,345
Вкупно	2,874,634	2,902,648

Вкупни инвестиции во:	2012	2011
Република Македонија	55,140	14,085
Југоисточна Европа	-	-
Западна Европа и САД	-	-
Вкупно	55,140	14,085

Информации за главни купувачи (над 10% од вкупен приход):

Купувач	% на учество во приходи	Износ на приходи
М-6 Тиквеш ДОО Белград	31.70%	346,089

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2012	2011
	(000) МКД	(000) МКД
а) Анализа по пазари		
Приходи од продажби на домашен пазар	591,476	581,691
Приходи од продажби на странски пазар	585,489	467,300
Намалено за дадени работи	(79,127)	(103,348)
Вкупно приходи од продажба	1,097,838	945,643
б) Анализа по видови		
Приходи од продажба на наливно вино	87,487	29,841
Приходи од продажба на флаширано вино	916,380	888,352
Приходи од продажба на жестоки пијалоци	171,914	130,291
Останати приходи	1,184	507
Намалено за дадени работи	(79,127)	(103,348)
Вкупно приходи од продажба	1,097,838	945,643

9. ТРОШОЦИ НА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ

	2012	2011
	(000) МКД	(000) МКД
Залихи на почетокот на годината	977,997	1,032,440
<i>Производни трошоци во тек на година:</i>		
Потрошени сировини и материјали	429,938	346,699
Енергија	41,874	31,694
Амортизација	89,033	93,233
Плати на директни работници	45,887	40,939
Кусоци (вишоци) по попис	-	-
Залихи на крајот на годината	(827,005)	(977,997)
Вкупно трошоци на продадени производи	757,724	567,008

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2012	2011
	(000) МКД	(000) МКД
Приходи од продажба на стоки	590	620
Приходи од наемнина	216	3,889
Приходи од ресторан и посетители	21,182	14,890
Приходи од продажба на материјали	12,297	8,060
Приходи од поранешни години	11,137	78
Приходи од отпис на обврски	569	2,756
Останати приходи	4,766	5,398
Вкупно останати оперативни приходи	50,757	35,691

11. ДИСТРИБУТИВНИ (ПРОДАЖНИ) РАСХОДИ

	2012	2011
	(000) МКД	(000) МКД
Транспорт на производи на домашен пазар	3,145	3,063
Транспорт на производи на странски пазар	1,470	557
Трошоци за унапредување на продажбата	10,223	9,655
Трошоци за саеми	1,232	1,870
Трошоци за маркетинг и пропаганда	82,102	95,052
Вкупно продажни расходи	98,172	110,197

12. АДМИНИСТРАТИВНИ РАСХОДИ

	2012	2011
	(000) МКД	(000) МКД
Плати на административни работници	43,408	41,849
Трошоци за надоместоци на вработените	9,347	8,063
Трошоци за службени патувања	11,068	9,936
Вкупно административни расходи	63,823	59,848

13. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2012	2011
	(000) МКД	(000) МКД
Набавна вредност на продадени стоки и материјали	25,688	23,231
Останати услуги	20,979	21,403
Репрезентација	20,317	25,845
Потрошена енергија	11,142	11,125
Трошоци за телефони	7,350	6,303
Амортизација	6,219	4,123
Премии за осигурување	5,793	6,553
Потрошени резервни делови	5,432	5,911
Спонзорства	2,548	2,199
Услуги за одржување и заштита	2,232	1,205
Банкарски провизии	1,310	8,114
Кусоци	373	-
Капитална загуба од отуѓување на основни средства	66	953
Исправка на вредноста на побарувања и вложувања	34	3,842
Останати општи расходи	39,951	34,307
Вкупно останати оперативни расходи	149,434	155,114

14. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2012	2011
	(000) МКД	(000) МКД
Приходи од дивиденди	464	470
Приходи по основ на камати	5,423	5,438
Приходи по основ на курсни разлики	420	660
Расходи за камати од кредити	(77,279)	(88,439)
Расходи за казнени и други камати	(5,478)	(2,349)
Курсни разлики	(552)	(1,546)
Вкупно нето приходи (расходи) од финансирање	(77,002)	(85,766)

15. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2012	2011
	(000) МКД	(000) МКД
Бруто плати на вработени	89,295	82,788
Трошоци за надоместоци на вработените	9,347	8,063
Трошоци за службени патувања	11,068	9,936
Вкупно трошоци за вработени	109,710	100,787

16. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2012	2011
	(000) МКД	(000) МКД
Непризнаени расходи:		
Репрезентација	17,503	22,052
Спонзорства	2,548	2,199
Надоместоци на Одбор на директори	1,367	3,367
Донации	-	2,199
Исправка на побарувања	34	3,126
Друго	1,278	1,374
Даночен кредит	-	-
Даночна основа	22,730	34,317
Пресметан данок од добивка од 10% (2011: 10%)	2,273	3,432
Други ослободувања		
Данок од добивка	2,273	3,432
Добивка пред оданочување	2,440	3,447
Ефективна даночна стапка	93.16%	99.56%

17. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Промени во текот на 2012 година:

	Земјиште и градежни објекти (000) МКД	Постројки и опрема (000) МКД	Останати основни средства (000) МКД	Инвестиции во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари	1,365,098	1,115,837	13,263	2,640	2,496,838
Директни зголемувања	26,597	18,162	-	10,381	55,140
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	-	-
Други намалувања	-	-	(59)	-	(59)
Продажба и расход	-	(30,182)	(719)	-	(30,901)
Состојба на 31 декември	1,391,695	1,103,817	12,485	13,021	2,521,018
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари	450,616	614,582	3,846	-	1,069,044
Амортизација за годината	33,967	59,021	1,954	-	94,942
Продажби	-	-	-	-	-
Продажба и расход	-	(30,116)	(719)	-	(30,835)
Состојба на 31 декември	484,583	643,487	5,081	-	1,133,151
Сегашна вредност на:					
31.12.2012 година	907,112	460,330	7,404	13,021	1,387,867
31.12.2011 година	914,482	501,255	9,417	2,640	1,427,794

Со состојба на 31 декември 2012 година, целокупниот недвижен и подвижен имот на Друштвото е заложен како обезбедување за искористените краткорочни и долгорочни кредити, гаранции и акредитиви кај банките во Република Македонија, пред се кај Комерцијална банка АД Скопје, како најголема банка доверител на Друштвото.

Сите недвижности со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите активности.

18. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	2012 (000) МКД	2011 (000) МКД
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари	11,780	11,372
Набавки	10	408
Состојба на 31 декември	11,790	11,780
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари	1,355	1,040
Амортизација за тековна година	310	315
Состојба на 31 декември	1,665	1,355
Сегашна вредност на 31 декември	10,125	10,425

Нематеријалните средства во целост се состојат од купени лиценци или права кои се користат за обавување на дејноста на Друштвото.

19. ВЛОЖУВАЊА

	2012 (000) МКД	2011 (000) МКД
А. Вложувања расположливи за продажба		
а) котирачки домашни друштва		
Комерцијална Банка АД Скопје	5,563	6,120
ТТК Банка АД	108	165
Централна кооперативна банка АД Скопје	88	111
б) останати домашни друштва		
Македонска Банка АД Скопје во ликвидација	3,860	3,860
Илинден Делчево АД	1,061	1,061
Таска ПТП АД	159	159
Пакомак ДОО Скопје	652	652
УТП Унионмак АД	944	944
	12,435	13,072
Исправка на вредноста на вложувањата	(4,921)	(4,921)
	7,514	8,151
Б. Вложувања во подружници		
Tikves Wine LTD (51% поседувана)	936	936
Винојуг ДОО Гевгелија (100% поседувана)	35,841	35,841
	36,777	36,777
Вкупно вложувања	44,291	44,928

Вложувањата во домашните субјекти се под 20% од капиталот на овие друштво и истите имаат карактер на малцински учества. Менаџментот на Друштвото смета дека истите се расположливи за продажба.

Исправката на вредност на вложувањата се однесува на вложувањето во акции на Македонска банка АД во ликвидација во износ од 3,860 илјади МКД и Илинден Делчево АД во износ од 1,061 илјади МКД.

20. ЗАЛИХИ

	2012	2011
	(000) МКД	(000) МКД
Материјали	40,718	38,368
Резервни делови	22,091	23,896
Ситен инвентар и амбалажа	24,375	19,096
Готови производи	827,005	977,997
Трговски стоки	2,942	2,446
Вкупно залихи	917,131	1,061,803

Со состојба на 31 декември 2012 година, Друштвото има заложено залиха на готови производи (вино) со вкупна вредност од 193,157 илјади МКД (2011: 84,403 илјади МКД).

21. ПОБАРУВАЊА ОД ПРОДАЖБА

	2012	2011
	(000) МКД	(000) МКД
Купувачи во земјата	60,410	49,753
Купувачи во странство	266,084	119,740
Побарувања од дистрибутери на пијалоци-Македонија	75,399	84,698
Побарувања од дистрибутери на пијалоци-Скопје	61,888	49,535
	463,781	303,726
Минус: Исправка на вредноста на сомнителни побарувања	(3,160)	(3,126)
Вкупно побарувања од продажба	460,621	300,600
<i>Промени во исправка на вредноста за годината:</i>		
Состојба на 1 јануари	3,126	-
Нови сомнителни побарувања	34	3,126
Наплати на сомнителни побарувања	-	-
Отписи	-	-
Состојба на 31 декември	3,160	3,126
Структура на побарувања по доспеаност:		
Недоспеани	69,871	219,187
Доспеани до 30 дена	294,507	42,297
Доспеани до 90 дена	99,403	25,320
Доспеани над 90 дена	-	16,922
Исправка на сомнителни побарувања	(3,160)	(3,126)
Вкупно побарувања од продажба	460,621	300,600

22. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ

	2012	2011
	(000) МКД	(000) МКД
Дадени аванси на добавувачи во земјата	5,576	3,598
Дадени аванси на добавувачи во странство	1,401	16,665
Вкупно побарувања за дадени аванси	6,977	20,263

23. ДАДЕНИ КРАТКОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ

	2012	2011
	(000) МКД	(000) МКД
<i>Позајмица на:</i>		
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	8,888	9,504
Барово ДООЕЛ	4,053	-
Ресторан Воденица-Скопје	1,447	1,844
Идеа Плус	1,300	-
Винојуг ДОО	794	-
Меана Б	200	200
Фонко Вино	171	-
Дадени позајмици на контролори	106	284
Вкупно краткорочни позајмици	16,959	11,832

24. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ СРЕДСТВА И АВР

	2012	2011
	(000) МКД	(000) МКД
Побарувања за данок од добивка	1,382	1,442
Побарувања за субвенции	10,926	-
Побарувања од вработените и други побарувања	3,425	3,075
Однапред платени трошоци	12,133	5,395
Вкупно останати краткорочни средства и АВР	27,866	9,912

25. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2012	2011
	(000) МКД	(000) МКД
Денарски сметки кај комерцијални банки	1,413	5,312
Денарски акредитиви	9	9
Денарски благајни	512	598
Девизни сметки	822	9,121
Други парични еквиваленти	42	52
Вкупно парични средства	2,798	15,092

26. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2012	2011	2012	2011
	акции	акции	(000) МКД	(000) МКД
Обични акции	270,450	255,891	842,962	797,583
Приоритетни акции	-	14,559	-	45,379
Вкупно	270,450	270,450	842,962	842,962

Номиналната вредност на една акција изнесува 51.13 ЕУР.

Во текот на 2012 година издадените конвертабилни приоритетни акции на Фондот за ПИОМ се откупени од страна на доминатниот акционер М-6 ДОО Скопје и истите се конвертирани во обични акции на Друштвото.

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на ден 31 декември 2012 година според евиденцијата на ЦДХВ е како што следува:

	31 декември 2012 година	
Акционери:	Број на	% на Учество
	акции	
М-6 ДОО Скопје	216,589	80.08%
Останати помали акционери со под 5% од	53,861	19.92%
Вкупно	270,450	100.00%

27. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПВР

	2012	2011
	(000) МКД	(000) МКД
Обврски спрема вработените за нето плати	5,330	4,937
Обврски спрема државата за давачки од плати	2,526	2,332
Обврски за камати по кредити	1,801	2,487
Обврски за ДДВ	6,149	13,425
Обврски за данок од добивка	295	418
Обврски за дивиденди	2,777	1,854
Останати обврски спрема вработените	1,589	1,652
Обврски за акцизни маркички	810	4,498
Други	997	2,601
Вкупно останати краткорочни обврски и ПВР	22,274	34,204

28. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ И НАЕМИ

	Валута	Начин на отплата	Каматна стапка	Обезбедување	2012 (000) МКД	2011 (000) МКД
Кредити и наеми од:						
ЕБРД	ЕУР	18 тримесечни рати до 06/2015	5-6% годишно	гаранција и залог	85,416	119,593
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 05/2019	8 % годишно	гаранција и залог	84,563	92,258
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 05/2019	8 % годишно	гаранција и залог	84,281	91,950
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 05/2019	8 % годишно	гаранција и залог	85,375	91,950
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 05/2019	8 % годишно	гаранција и залог	85,319	91,889
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 06/2019	8 % годишно	гаранција и залог	86,354	91,826
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 06/2019	8 % годишно	гаранција и залог	87,622	92,011
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 06/2019	8 % годишно	гаранција и залог	88,718	92,011
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 09/2019	8 % годишно	гаранција и залог	54,517	56,542
Шпаркасе банка АД Скопје	ЕУР	72 месечни рати до 02/2017	8,8 % годишно	гаранција и залог	38,821	47,359
Стопанска банка АД Битола	ЕУР	72 месечни рати до 10м/2018	8,5% годишно	гаранција и залог	48,927	50,000
Стопанска банка АД Битола	ЕУР	72 месечни рати до 10м/2018	8,5% годишно	гаранција и залог	15,070	15,400
М.МАУ Австрија	ЕУР	28 тримесечни рати до 12/2014	6% годишно	купена опрема	26,464	38,230
Хипо-Алпе Адрија Лизинг Скопје	ЕУР	60 месечни рати до 12/2015	3м.Еурибор	купена опрема	42,346	55,688
С-лизинг ДОО Скопје	ЕУР	48 месечни рати до 11/2014	6м.Еурибор	купена опрема	3,990	7,237
НЛБ Лизинг	ЕУР	48 месечни рати до 01/2015	6м.Еурибор	купена опрема	2,983	3,975
					920,766	1,037,919
Тековен дел на долгорочни кредити и наеми					(186,492)	(138,105)
Вкупно					734,274	899,814

Сите кредити искористени од Комерцијална банка се одобрени врз основа на Договор за рамковен револвинг кредит лимит на износ од 15,000,000 ЕУР, со рок на важење до 07.05.2016 година, при што како обезбедување е даден залог на недвижниот и подвижен имот на Друштвото, 14,000 обични акции на М-6 ДОО во Друштвото, како и дел од залихите на готови производи (вино).

Доспевањето на долгорочните кредити и наеми е како што следува:

	2012 (000) МКД	2011 (000) МКД
Во рок од една година	186,492	138,105
Во рок над една до пет години	554,908	613,986
Над 5 години	179,366	285,828
	920,766	1,037,919

29. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	2012 <u>(000) МКД</u>	2011 <u>(000) МКД</u>
Обврски спрема индивидуалните производители на грозје	72,840	36,448
Обврски спрема Екопак МС	62,655	54,160
Обврски спрема М-6 Аграр ДООЕЛ	16,555	33,781
Обврски спрема останатите добавувачи во земјата	167,590	145,258
Обврски спрема добавувачи во странство	28,835	45,752
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1,524	384
Обврски за примени аванси	6,380	134
Вкупно обврски спрема добавувачи	<u>356,379</u>	<u>315,917</u>

30. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

	2012 <u>(000) МКД</u>	2011 <u>(000) МКД</u>
Комерцијална Банка АД Скопје	-	30,750
М-6 ДОО Скопје	123,755	31,005
Вкупно краткорочни кредити	<u>123,755</u>	<u>61,755</u>

Договор со Комерцијална Банка АД Скопје на износ од 30,750 илјади МКД, со рок на враќање до 26.06.2012 година и каматна стапка од 8% годишно. Како гаранција е дадена хипотека на недвижен имот и залог на залиха на вино. Кредитот е вратен во 2012 година.

Краткорочни позајмици од М-6 ДОО Скопје во вкупен износ од 123,755 илјади МКД со рок на враќање до крајот на 2012 и во текот на 2013 година и каматна стапка од 7% до 8% на годишно ниво. Позајмиците се обезбедени со дадени меници.

31. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната и разводнетата заработувачка по акција се како што следува:

а) основна заработувачка по акција

	2012	2011
	(000) МКД	(000) МКД
Нето добивка расположива на акционерите	167	15
Дивиденда на приоритетни акции	-	(923)
Корегирана Нето добивка	167	(908)

	број на акции	
	2012	2011
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	191,941	191,941
Конвертирани приоритетни акции во обични акции	14,559	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	206,500	191,941

Основна заработувачка по акција (во МКД)	0.81	(4.73)
-------------------------------------------------	-------------	---------------

б) разводнета заработувачка по акција

Со оглед на фактот дека во текот на 2012 година издадените конвертабилни приоритетни акции на Фондот за ПИОМ се откупени од страна на доминатниот акционер, Друштвото нема повеќе издадено конвертабилни сопственички инструменти и пресметаната основна и разводнета заработувачка по акција се исти.

	2012	2011
Нето добивка расположива на акционерите (Ден.000)	167	15
Пондериран просечен број на запишани и издадени обични акции	206,500	191,941
Пондериран просечен број на конвертибилни приоритетни акции	-	14,559
Корегирани пондериран просечен број на обични акции	206,500	206,500
Разводнета заработувачка по акција (Во МКД)	0.81	0.07

32. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА

Во текот на 2012 и 2011 година, Друштвото согласно одлуките на Собранието на акционери нема издвоено дел за дивиденди на обичните акции, освен за приоритетните акции на Фондот за ПИОМ во износ од 923 илјади денари (2011: 916 илјади денари), кои што износи претставуваат 2% од номиналната вредност на приоритетните акции.

33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

а) Дадени хипотеки на својот имот

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување на плаќање спрема банките и други друштва за следните превземени обврски:

<u>Хипотекарен доверител</u>	<u>Објект/Имот</u>	<u>Обезбедување за:</u>
Комерцијална Банка АД Скопје	опрема, недвижности и залиха	рамковен револвинг кредит-лимит во износ од 15,000,000 Евра, со рок до 07.05.2016 година
Стопанска Банка АД Битола	опрема	Договори за долгорочни и краткорочни кредити
ЕБРД	земјиште	Долгорочен кредит во износ од 2,500,000 Евра

б) Дадени гаранции

Друштвото има добиено една гаранција од Комерцијална банка АД во износ од 4,500 илјади МКД, во корист на еден добавувач со важност до 31.01.2014 година.

в) Судски спорови

Друштвото се јавува како тужител во поголем број на судски постапки кои произлегуваат од редовното работење на Друштвото. Вкупниот износ на вакви тужби во корист на Друштвото на 31 декември 2012 година изнесува 145,529 илјади МКД од кои 30,698 илјади МКД се добиени судски предмети и предадени на извршување во корист на Друштвото. Неизвесни средства не се признаваат.

Од друга страна, Друштвото се јавува како тужена странка во повеќе судски спорови, во вкупен износ од 161,686 илјади МКД по основ на долгови и надомест на штета, од кои најзначаен е судскиот спор со друштвото АТ Инженеринг ДОО, Загреб во износ од 132,384 илјади МКД по основ на надомест на штета. Менаџментот на Друштвото согласно проценката на правните застапници смета дека не постои можност за значајни одливи на средства во иднина од овие судски спорови.

34. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Побарувања и обврски од:	31 декември 2012 година	
	Побарувања	Обврски
М-6 ДОО Скопје	2,175	133,625
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	2,142	16,555
Менаџмент трејдинг ДООЕЛ Скопје	273	295
Винојуг ДОО Гевгрелија	639	-
М-6 Монтенегро Дистрибутивен Црна Гора	11,228	466
М-6 Тиквеш- Србија	172,624	-
Прогресив Србија	16,935	-
Тиквеш Вине	137	-
Гепластик ДОО Гевгелија	47	1,311
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	8,888	-
Барово ДООЕЛ Скопје	7,211	-
Вкупно побарувања и обврски со поврзани субјекти	222,299	152,252

Побарувања и обврски од:	31 декември 2011 година	
	Побарувања	Обврски
М-6 ДОО Скопје	-	34,259
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	1,654	33,781
Менаџмент трејдинг ДООЕЛ Скопје	116	1,303
Винојуг ДОО Гевгрелија	2,990	-
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје	-	234
М-6 Монтенегро Дистрибутивен Црна Гора	8,400	786
М-6 Тиквеш- Србија	45,147	-
Прогресив Србија	16,937	-
Гепластик ДОО Гевгелија	-	920
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	9,504	-
Барово ДООЕЛ Скопје	1,305	702
ЕБРД	-	119,593
Вкупно побарувања и обврски со поврзани субјекти	86,053	191,578

Приходи и расходи со:	31 декември 2012 година	
	Приходи	Расходи
М-6 ДОО Скопје	1,855	11,074
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	414	38,019
Винојуг ДОО Гевгрелија	6,292	787
Менаџмент Трејдинг	-	1,250
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје	-	352
М-6 Монтенегро Дистрибутивен Црна Гора	4,723	49
М-6 Тиквеш- Србија	346,089	49,810
Прогресив Србија	259	-
Барово ДООЕЛ Скопје	1,570	-
Гепластик ДОО Гевгелија	108	1,002
Вкупно приходи и расходи	361,310	102,343

34. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (Продолжение)

Приходи и расходи со:	31 декември 2011 година	
	Приходи	Расходи
М-6 ДОО Скопје	-	4,824
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	319	31,883
Винојуг ДОО Гевгелија	4,784	529
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје	-	540
М-6 Монтенегро Дистрибутивен Црна Гора	-	786
М-6 Тиквеш- Србија	239,581	30,132
Прогресив Србија	22,107	2,746
Барово ДООЕЛ Скопје	1,116	10,693
Гепластик ДОО Гевгелија	27	780
ЕБРД	-	10,026
Вкупно приходи и расходи	267,934	92,939

Друштвото е поврзано со своето матично друштво М-6 ДОО Скопје, со својата нова подружница Винојуг ДОО Гевгелија, со останатите акционери кои имаат значајно учество од над 5% од акциите со право на глас, како и со останатите друштва кои се поврзани и контролирани од страна на матичното друштво.

Друштвата М-6 Аграр ДООЕЛ, Барово ДООЕЛ, Менаџмент трејдинг ДООЕЛ, М-6 Едукативен центар ДООЕЛ, Прогресив Србија, М-6 Дистрибутивен центар Црна Гора, М-6 Дистрибутивен центар Хрватска, М-6 Тиквеш Србија и Гепластик ДОО се друштва кои се капитално поврзани и контролирани од страна на матичното друштво М-6 ДОО Скопје и по тој основ се поврзани со ВВ Тиквеш АД Скопје.

Обврските спрема матичното друштво М-6 ДОО Скопје во износ од 133,625 илјади МКД потекнуваат од искористени позајмици во износ од 123,755 илјади МКД и услуги во износ од 9,870 илјади МКД.

Обврските спрема друштво М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје, кое е во целосна сопственост на матичното друштво М-6 ДОО Скопје во износ од 16,555 илјади МКД потекнуваат од неплатени обврски за купено грозје.

Обврските спрема друштвата Менаџмент трејдинг ДООЕЛ, Винојуг ДООЕЛ и Гепластик Гевгелија потекнуваат од искористени услуги во текот на 2012 година.

Побарувањата од друштвата М-6 Тиквеш Србија во износ од 172,624 илјади МКД и Прогресив Србија во износ од 16,935 илјади МКД произлегуваат од извршени продажби на производи во текот на 2012 година.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

ВВ Тиквеш АД Скопје
Генерален Директор

Годишна сметка за 2012 година

- Биланс на состојба
- Биланс на успех
- Извештај за сеопфатна добивка

Годишен извештај за 2012 година